

ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

Финансиски извештај

01.01-31.12.2024 година

Изработил :
Мима Коваческа

В.Д Генерален директор

Дејан Кошуткиќ

Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	924.902	1.212.187
Нематеријални средства	6	1.404	944
Финансиски средства расположливи за продажба	8	7.952	8.102
Гудвил	9	7.322.422	7.322.422
		8.256.680	8.543.655
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	12.386	12.386
Залихи	11	480.913	449.972
Побарувања од купувачи и останати побарувања	12	222.788	218.146
Побарувања за данок од добивка		64	64
Парични средства и еквиваленти	13	322.988	289.587
		1.039.139	970.155
Вкупно средства		9.295.819	9.513.810
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	14	10.232.085	10.232.085
Акумулирани (загуби)		(6.732.522)	(6.400.726)
Вкупно капитал		3.499.563	3.831.359
Обврски			
Нетековни обврски			
Нетековни позајмици	15	910.909	1.214.545
		910.909	1.214.545
Тековни обврски			
Тековни позајмици	15	2.768.842	2.467.557
Обврски кон добавувачи и останати обврски	16	2.116.505	2.000.349
		4.885.347	4.467.906
Вкупно обврски		5.796.256	5.682.451
Вкупно капитал и обврски		9.295.819	9.513.810

Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	17	446.712	446.772
Приходи од државни сувениции		771.000	565.140
Останати деловни приходи	18	3.966	145.196
Трошоци за користење на жел. инфраструктура		(248.066)	(247.354)
Услуги за одржување	19	(30.829)	(34.662)
Потрошени материјали	20	(177.456)	(165.197)
Трошоци за вработени	21	(616.949)	(520.389)
Депрецијација и амортизација	5,6	(293.255)	(293.125)
Останати деловни трошоци	22	(101.685)	(109.728)
(Загуба) од деловни активности		(246.562)	(213.347)
Финансиски приходи		7.456	9.214
Финансиски (расходи)		(92.690)	(555.228)
Нето финансиски (расходи)	23	(85.234)	(546.014)
(Загуба) пред оданочување		(331.796)	(759.361)
Данок на добивка	24	-	-
Нето (загуба) за годината		(331.796)	(759.361)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна (загуба) за годината		(331.796)	(759.361)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Акумулирана (загуба)	Вкупно
На 01 јануари 2024 година	10.232.085	(6.400.726)	3.831.359
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
(Загуба) за годината	-	(331.796)	(331.796)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Вкупна сеопфатна (загуба)	-	(331.796)	(331.796)
На 31 декември 2024 година	10.232.085	(6.732.522)	3.499.563
На 01 јануари 2023 година	9.269.172	(5.641.365)	3.627.807
Зголемување на основна главнина – емисија на нови акции	962.913	-	962.913
<i>Трансакции со сопствениците</i>	962.913	-	962.913
(Загуба) за годината	-	(759.361)	(759.361)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Вкупна сеопфатна (загуба)	-	(759.361)	(759.361)
На 31 декември 2023 година	10.232.085	(6.400.726)	3.831.359

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Во илјади денари**

	Белешки	2024	2023
Оперативни активности			
(Загуба) пред оданочување		(331.796)	(759.361)
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација и амортизација	5,6	293.255	293.125
Отпис на ненаплатливи побарувања	22	-	8.174
Расход од отпис на залихи	22	60	82
Приходи од отпис на обврски	18	(11)	(88.438)
Приходи од државни сувениции		(771.000)	(918.113)
Приходи од дивиденди	18	(182)	(26)
Вредносно усогласување на финансиски средства расположливи за продажба	8	150	(483)
Приходи од камати	23	(1.393)	(5)
Расходи по камати	23	86.395	545.555
(Загуба) од работење пред промени во оперативниот капитал		(724.522)	(919.490)
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(31.001)	5.754
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(4.642)	75.277
Обврски кон добавувачи и останати обврски		116.167	(543.581)
Готовина од оперативни активности		(643.998)	(1.382.040)
Платен данок на добивка		-	-
(Платени) камати		(86.395)	(545.555)
		(730.393)	(1.927.595)
Инвестициони активности			
(Набавка) на недвижности, постројки и опрема		(5.572)	(36)
(Набавка) на нематеријални средства		(858)	-
Дадени позајмици		-	(16)
Приливи од дивиденди		182	26
Приливи од камати		1.393	5
		(4.855)	(21)
Финансиски активности			
(Отплата)/Приливи од позајмици		(2.351)	56.485
Приливи од добиени државни сувениции		771.000	918.113
Приливи од емисија на акции		-	962.913
		768.649	1.937.511
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		33.401	9.895
Парични средства и еквиваленти на почетокот		289.587	279.692
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	322.988	289.587

1. Општи информации за Претпријатието

Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје (Друштвото) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија со седиште на улица Трета македонска бригада бр.66-Скопје.

Друштвото е основано од страна на Владата на Република Северна Македонија согласно Одлуката за основање на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје (Службен весник на Република Македонија 58/07 од 11 мај 2007 година).

Основна дејност на Друштвото е превоз на стоки и патници во железничкиот сообраќај.

2.1. Основа за определување на основачкиот капитал

Како резултат на процесот на реструктурирање на Македонски Железници во текот на 2007 година, на 8 август 2007 година Јавното Претпријатие Македонски Железници престанува да постои и беа основани две правни лица како правни наследници на старото железничко претпријатие: Јавно Претпријатие за Железничка Инфраструктура и Македонски Железници Транспорт АД - Скопје. За целите на поделбата, Владата ја верификува Одлуката за поделба на капиталот, средствата, правата, обврските и вработените на ЈП Македонски Железници на 8 мај 2007 година (Службен весник на РМ 58/2007 на 11 мај 2007 година) според која вкупните, средства, обврски и вработени беа поделени врз основа на функционалната припадност, со што инфраструктурните и транспортните операции беа поделени. Основачкиот капитал на двете нови претпријатија беше определен врз основа на проценка на нето средствата извршена од страна на независен лиценциран проценител со ефективен датум на 1 јануари 2007 година. Вкупниот проценет капитал на МЖ Транспорт АД Скопје на 1 јануари 2007 година изнесуваше 4.268.888 илјади денари.

Со Законот за претварање на побарувањата на Република СевернаМакедонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје се изврши зголемување на основната главнина во износ од 4.697.989 илјади денари.

Со Законот за претварање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на данок на додадена вредност и платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје се изврши зголемување на основната главнина во износ од 302.295. илјади денари.

2.2 Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва член 469 став 1 и 2 (Службен весник 28/04 со измени 84/05, 25/07 , 87/08, у.бр.177/8 во 17/09,у.бр.153/08 во 23/09,42/10,48/10,у.бр.75/10 во 8/11,24/11 и 166/12) Правилникот за водење на сметководството (Службен весник на РМ ,број159/09,164/10 и 107/11) и сметководствените принципи применливи во Република Македонија кои што се состојат од следното:

- - Ревидирани Меѓународни сметководствени стандарди од МСС 1 до МСС 39 објавени на 30 декември 2004 година , предходно со важност од 5 ноември 1999 година.

Ефективниот датум за сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година.

Дополнително , Меѓународни сметководствени стандарди , МСС 40 и МСС 41 беа објавени со ефективен датум на 1 јануари 2005 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени врз основа на историска набавна вредност. Финансиските извештаи на Друштвото се презентирани во македонски денари (МКД)и сите вредности се заокружени до најблискиот износ во илјади (000 денари).

3. Основни сметководствени политики

3.1 Приходи од продажба

Приходите од продажба на домашен и странски пазар се искажани по фактурна вредност намалена за данок на додадена вредност и одобрените попусти. Приходите од продажба се признаваат во моментот на нивното настанување.

3.2 Трошоци од продажба

Трошоците од продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварените приходи од продажба под точка 3.1, односно ги опфаќа директните настанати трошоци во текот на годината.

3.3 Останати оперативни приходи

Останатите оперативни приходи се искажани по фактурна вредност , во моментот на нивното настанување и се однесуваат на приходи од наплатени отпишани побарувања , приходи од продажба на материјали и резервни делови, поддршки кои се однесуваат на приходи и други останати приходи.

3.4 Административни трошоци и останати оперативни трошоци

Останатите оперативни трошоци и административни трошоци се состојат од општи административни трошоци на продадени материјали и резервни делови, трошоци за издатоци по основ на судски спорови, исправка на вредноста и сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварените приходи од продажба.

3.5 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на кои се однесуваат, независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи по основ на камати и позитивни курсни разлики.

3.6 Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на кои се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи по камати и негативни курсни разлики.

3.7 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Извршена е пресметка на сите побарување и обврски во нивната денарска противвредност, по средниот курс на НБМ како важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успехот како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесува.

3.8 Парични средства

Паричните сретства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финасиските извештаи, паричните сретства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, денарски парични сретства на сметки во банки и депонирани парични сретства во банки на краток рок.

3.9 Побарување

Побарувањата се евидентираат според нивната номинална вредност, намалени за соодветна исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања. Со товарење на останатите расходи се формира посебна резерва (исправка на вредноста) за сите побарувања за кои Претпријатието смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојби.

3.10 Залихи

Залихите на сировини, материјали, резервни делови, ситен инвентар и амбалажа се вреднувани по набавна вредност. Трошокот на залихите се определува според методот на просечни цени.

3.11 Недвижности, постројки и опрема

Друштвото е правен следбеник на транспортните операции на Јавното Претпријатие Македонски Железници коешто престана да постои на 8 август 2007 година.

Вредноста на недвижностите, постројките и опремата пренесени во Друштвото на 9 август 2007 година е определена во согласност со проценката на железничките транспортни средства со ефективен датум на 1 јануари 2007 година. Набавките после 1 јануари 2007 година и 9 август 2007 година се евидентирани по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните загуби поради оштетување. Под нематеријални и материјални средства се сметаат правата односно предметите чиј поединечен трошок на набавка е поголем од 300 евра и корисниот век на употреба е подолг од една година.

Почетно стекувањето на недвижностите, постројки и опрема се евидентира по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Трошоците за поправка и одржување се признаваат како трошок во моментот на нивно настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрување кои го менуваат капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат како капитална добивка односно капитална загуба, и се искажува во рамките на останатите оперативни приходи односно расходи.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целовен отпис.

Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Инвестициите во тек не се амортизираат.

Амортизацијата се пресметува според праволинискиот метод со отпишување на евидентираната набавна вредност на средствата во текот на нивниот проценет користен век како што следува:

	2024	
Згради и објекти	10-40 години	
Опрема	10 години	
Возила	4-10 години	
Други средства	5-10 години	

3.12 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловни трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно поравнување со товарење на останатите оперативни приходи.

3.13 Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според важечкиот среден курс на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи односно расходи на финансирање.

3.14 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Претпријатието врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите засновани на платите на вработените се уплатуваат во националниот фонд.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две просечни месечни плата во стопанството на републиката исплатена, како и јубилејни награда за најмногу дваесет години работа кај ист работодавец во висина на една просечна плата.

3.15 Државни поддршки

Неповратните средства се евидентираат во висина на нивната објективна вредност на надоместок кој е примен. Кога неповратните средства се однесуваат на покривање на трошоци тие се признаваат на приходи на систематска опрема како што се евидентира трошокот што тие средства треба да го покријат. Кога неповратните средства се однесуваат на средствата нивната објективна вредност се евидентира како одложен приход и се признава како приход во билансот на успех за време на очекуваниот век на употреба на средството.

3.16 Данок од добивка

Данок од добивката се издвојува по прописите на Република Македонија. Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на добивка се плаќаат месечни аконтации на данок на добивка за 2009 год. на непризнати расходи во Даночниот биланс.

3. Приходи и трошоци

а. Приходи од продажба

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Меѓународен стоков превоз	413.892	411.089
Меѓународен патнички превоз	-	-
Домашен патнички превоз	19.941	23,987
Домашен стоков превоз	1.014	11,636
Приходи од извршени услуги	11.865	-
Сопствен превоз режи возарина		60
	446.712	446,772

**6.Останати оперативни приходи и
приходи од државни субвенции**

	<i>2024</i> <i>МКД'000</i>	<i>2023</i> <i>МКД'000</i>
Приходи од наемнина		
Наплатени отпишани побарувања	1.764	88,438
Отпис на обврски кон странски железници		
Отпис на останати обврски	11	
Останати приходи-субвенции ПСО	245.000	188,361
Останати приходи-помош Влада	526.000	376,779
Останати приходи	2.191	56,732
	<u>774.966</u>	<u>710,310</u>
Вкупно приходи од работењето	<u>1.221.678</u>	<u>1,157,082</u>

в.Трошоци за плати и потрошен материјал

	2024	2023
	МКД'000	МКД'000
Плати	471.640	400,236
Трошоци за придонеси	74.831	57,300
Надоместоци на вработените	42.427	35,910
Службени патувања	6.031	4,631
Останати трошоци за вработените	9.249	9.302
Регрес	10.536	7,979
	614.714	515,358

Гориво за локомотиви	58.182	56,800
Електрична енергија за влека на локомотиви	56.190	48,061
Електрична енергија	6.875	6,633
Резервни делови	35.001	24,749
Гориво за друмски возила	1.067	3.133
Мазиво	9.601	1,590
Потрошени материјали	8.211	11,147
Отпис на ситен инвентар	1.340	13,084
	176.467	165,197

г.Трошоци за услуги

	2024	2023
	МКД'000	МКД'000
Режиски трошоци	14.848	13,413
Тековно одржување	30.829	34,662
Трошоци за користење на инфраструктура	248.066	247,354
Трошоци за домашен патнички превоз	3	7
Трошоци за меѓународен стоков превоз	9.006	9,855
Правни и административни надоместоци	1.448	4,787
Останати трошоци	12.119	7,270
	316.319	317,348

ѓ.Останати расходи

	2024	2023
	МКД'000	МКД'000
Трошоци со отпис на УО	60	82
Вредносно усогласување на поб.од куп.во земјата и странство	-	8,174
Надомест на штети,парични казни,пенали	37.064	3,949
Други трошоци од работењето	617	17,596
Трошоци за репрезентација	1.124	805
Останати трошоци	4.064	6,729
Судски и административни трошоци	736	760
Трошоци за привремена работа	17.718	19,979
Останати трошоци	-	9,280
Банкарски трошоци	2.865	12,076
	64.248	79,430

е.Трошоци за амортизација

	2024	2023
	МКД'000	МКД'000
Амортизација за тековна година	293.255	293.125
	293.255	293.125

Вкупно расходи од работењето

1.465.003	1,370,458
------------------	------------------

Приходи и трошоци (продолжува)

	<i>2024</i>	<i>2023</i>
	<i>МКД'000</i>	<i>МКД'000</i>
Приходи од камати	1.393	5
Приходи од вложувања	182	26
Приходи од курсни разлики	6.063	9.209
Финансиски приходи	7.638	9,240
Трошоци за камати по кредити и позајмици	63.805	116,675
Трошоци од затезни камати	22.590	428,880
Негативни курсни разлики	6.295	9,672
Финансиски расходи	92.690	555,227

2024

МКД ,000

Материјални средства						
Опис	Земјиште	Градежни објекти	Постојки и опрема	Алат,пог. И канц.инв.	Инвестиции во тек	Вкупно материјални средства
набавна вредност						
Состојба на 1 Јануари 2024	-	557,675	12,320	5,668,080	118,169	6,356,244
Зголемувања:						
Набавка во текот на годината	-	-	-	5.572	-	5.572
Состојба на ден 31.12.2024		557,675	12,320	5.673.652	118,169	6.361.816
Акумулирана амортизација:						
Состојба на ден 01.01.2024		241,153	11,580	4,902,583	-	5,155,316
Амортизација за тековната година		14.232	114	278.690		293.036
Состојба на ден 31.12.2024 акумулирана амортизација		255.385	11.694	5.181.273	-	5.448.352
неотпиш.вред.на мат.с-ва 31.12.2024		302.290	626	492.379	118.169	913.464
неотпиш.вред.на мат.с-ва 31.12.2023		316,522	740	776,757	118,169	1,212,188

2024

МКД ,000

Нематеријални средства (патенти, лиценци, Гудвил, софтвер и останати с-ва)		Вкупно нематеријални средства
набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари 2024	12.934	12.934
Зголемувања:		
Набавка во текот на годината	858	858
Состојба на ден 31.12.2024	13.792	13.792
Акумулирана амортизација:		
Состојба на ден 01.01.2023	11.990	11.990
Амортизација за тековната година	398	398
Состојба на ден 31.12.2023 акумулирана амортизација	12.388	12.388
неотпиш.вред.на мат.с-ва 31.12.2024	1.404	1.404
неотпиш.вред.на мат.с-ва 31.12.2023	944	944

4. Парични средства

	<i>2024</i> <i>МКД'000</i>	<i>2023</i> <i>МКД'000</i>
Парични средства -денарски сметки	3.598	13,980
Парични средства во благајна	1.500	1,455
Парични средства- девизни сметки	317.766	273,953
Останати парични средства	124	199
	<u>322.988</u>	<u>289,587</u>

5.Побарувања од купувачи и останати побарувања

	<i>2024</i> <i>МКД'000</i>	<i>2023</i> <i>МКД'000</i>
Побарувања од купувачи	191.099	181,786
Дадени аванси на добавувачи	3.638	1,895
Побарувања од државни органи и институции-ддв	16.121	18,494
Побарувања од вработени	385	664
Останати побарувања	7.295	10,418
ABP	4.250	4,952
	<u>222.788</u>	<u>218,209</u>

6.Краткорочни финансиски средства

	<i>2024</i> <i>МКД'000</i>	<i>2023</i> <i>МКД'000</i>
Побарувања по дадени позајмици	2,186	2,186
кредити депозити и кауции	10,200	10,200
	<u>12,386</u>	<u>12,386</u>

6.Залихи

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Суровини и материјали	65.222	64,041
Резервни делови	410.715	380,452
Ситен инвентар, амбалажа и гуми	34.603	33,770
Трговски стоки	191	188
Вредносно усогласување на ситен инвентар	(29.818)	(28,478)
	480.913	449,973
Вкупно тековни средства	1.039.075	970,155

8. Вложувања во средства расположливи за продажба

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Обични акции – кои не котираат на пазарот на капитал	8,102	8,102
Обични акции – кои котираат на пазарот на капитал		
	8,102	8,102
Вкупно нетековни средства	8.256.680	8,543,654

9.Обврски спрема добавувачи и останати обврски

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Обврски спрема добавувачи домашни	581.448	522,349
Обврски спрема странски железници и добавувачи	1.433.435	1,381,901
Краткорочни обврски за даноци,придонеси и други давачки	9.479	9,302
Финансиски обврски за неплатени кредити,камати и позајмени средства	2.768.842	2,467,357
Обврски за плати и придонеси	45.603	42,489
Примени аванси од купувачи	23.585	30,153
Одложени плаќања на трошоци и приходи на иден период	22.955	14,155
Вкупно тековни обврски	4.885.347	4,467,706

10.Долгорочни обврски

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Долгорочни обврски за кредити за основни средства од странство	910.909	1,214,545
долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити-контокоренти		0
Вкупно долгорочни обврски	910.909	1,214,545

11.Гудвил

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Гудвил	6,329,557	6,329,557
Гудвил-ревизија	992,865	992,865
	7,322,422	7,322,422

Данок на добивка

Усогласувањето на данокот на добивка кој се пресметува на добивката од работење пред оданочување според законската даночна стапка со данок на добивка пресметан според ефективната даночна стапка на Претпријатието за годината што завршува на 31.12.2024 година е како што следи:

	2024 МКД'000	2023 МКД'000
Загуба од оперативно работење пред оданочување	(331.796)	(759.363)
Добивка од редовно работење пред оданочување		
Данок од добивка од редовно работење		
Добивка/Загуба за финансиската година по сите оданочувања-нето добивка/загуба	<u>(331.796)</u>	<u>(759,363)</u>

Настани после завршната сметка од 2006 година

Согласно законската регулатива во врска со трансформацијата на ЈП Македонски железници , Владата донесе Одлука за основање на две друштва и тоа :

- Јавно Претпријатие за железничка инфраструктура Мекедонски железници -Скопје и
- Македонски железници Транспорт АД -Скопје

Централниот регистер на Република Македонија на 09.08.2007година донесе Решение за основање на поделба со раздвојување.Основната главнина на обете друштва е впишана по проценетата вредност, која е утврдена од овластен проценител на делбени биланси, изработени врз основа на Планот за поделба на ЈП Македонски железници-Скопје со состојба 31.12.2006 година. Акционерскиот капитал на Македонски железници -Транспорт -АД -Скопје претставува имотот на ново основаното претпријатие со вкупна вредност од МКД 4.268.888 илјади и државниот капитал на Јавното Претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници -Скопје кој изнесува МКД -37.800.086 илјади.

Со Законот за претварање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје се изврши зголемување на основната главнина во износ од 4.697.989 илјади денари.

- Гудвил

Заклучно со 31 декември 2008 година, Друштвото има признаено гудвил во износ од МКД 7.322.422 илјади. Гудвилот се состои од МКД 6.329.557 илјади за неусогласена ставка, кои произлегуваат од поделбата на Ј.П.Македонски Железници-Скопје на два нови правни субјекти со

состојба на почетниот биланс од 9 август 2007 година и МКД 992.865 илјади кои произлегуваат од усогласување на останатиот капитал. Книжењата се евидентирани следејќи ја студијата на надворешен консултант.

Анулирањето на дебалансот меѓу активата и пасивата во Билансот на состојбата е преку спроведување на корективни книговодствени ставови со цел признавање на Гудвил во Билансот на состојба на Друштвото.

Настани со завршната сметка за 2024 година

Приходи од Министерство за транспорт и врски во износ од 244,999,764.00 ден како субвенции за патнички сообраќај.

И приход како помош од Владата на Република Северна Македонија во износ од 525,999,877.00 денари.

Оваа година врз основа на изгубен судски спор поѓу ЖРСМ Транспорт и Дуферко Лугано создадовме обврска за плаќање во износ од 32,718,968,00ден и истото влијаеше на зголемувањето на загубата.